



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



UNIVERSITETI I EVROPËS JUGLINDORE  
УНИВЕРЗИТЕТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА  
SOUTH EAST EUROPEAN UNIVERSITY

**USAID and LCIF Children with Visual Impairments Project**

**УСАИД и ЛЦИФ проект за децата со оштетен вид**

**Projekt i USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit**

## **Lions Clubs Апликација за финансирање**

Ве молиме пополнете ги празните места со информации. Сите одговори треба да бидат на англиски. Доколку би соработувале со локална организација за лица со посебни потреби, заедно со апликацијата треба да доставите меморандум за соработка.

Лимитот од 10 страни треба да се запази, без да се брои насловната страна подолу.

**Име на Лајонс клубот** \_\_\_\_\_

**Лице за контакт:** \_\_\_\_\_

**Позиција/Звање:** \_\_\_\_\_

**Име на проектот:** \_\_\_\_\_

**Износ на бараните финансиски средства (во американски долари):** \_\_\_\_\_

**Времетраење на проектот (во месеци):** \_\_\_\_\_

**Предложен почетен датум:** \_\_\_\_\_ **Краен датум:** \_\_\_\_\_

**Кои од следниве области се опфатени со предложените проектни активности? (Штиклирајте ги областите кои се применливи):**

\_\_\_\_\_ ЦЕЛ 1: Подобрување на образовните можности за деца со пречки во видот (CwVI)

\_\_\_\_\_ ЦЕЛ 2: Рано откривање и лекување на оштетување на видот

\_\_\_\_\_ ЦЕЛ 3: Покревање на јавната свест за инклузија на учениците со оштетен вид

\_\_\_\_\_ ЦЕЛ 4: Воспоставување на функционален центар за поддршка на лица со оштетен вид.



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



UNIVERSITETI I EVROPËS JUGLINDORE  
УНИВЕРЗИТЕТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА  
SOUTH EAST EUROPEAN UNIVERSITY

**USAID and LCIF Children with Visual Impairments Project**

**УСАИД и ЛЦИФ проект за децата со оштетен вид**

**Projekt i USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit**

**1. Ве молиме напишете резиме на предложениот проект. Описот треба да ја вклучи главната цел на проектот, поединечните цели, активностите како би се постигнала секоја цел, очекуваните резултати и исходот, локацијата и очекуваниот број на корисници.**

*(Ве молиме да го ограничите вашиот одговор во 4 страници)*

**2. Ве молиме наведете ги главните активности со временски рокови за завршување на истите во времетраење на предложениот проект. Дадете информации во табелата подолу. Под табелата наведете детали за спроведувањето на секоја активност.**

*(Ве молиме да го ограничите вашиот одговор во 1 страница)*

АКТИВНОСТ	Јул	Авг	Сеп	Окт	Ное	Дек	Јан	Фев	Мар
1.									
2.									
3.									
4.									

Детали:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**3. Ве молиме образложете ја потребата на предложениот проект. Во образложението наведете начини како проектот ќе одговори на еминентните потреби на предложените корисници, на кои допрва треба да им се посвети соодветно внимание; и/или демонстрирајте јасна поврзаност со проектот CwVI.**

*(Ве молиме да го ограничите вашиот одговор во 1 страница)*



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



UNIVERSITETI I EVROPËS JUGLINDORE  
УНИВЕРЗИТЕТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА  
SOUTH EAST EUROPEAN UNIVERSITY

**USAID and LCIF Children with Visual Impairments Project**

**УСАИД и ЛЦИФ проект за децата со оштетен вид**

**Projekt i USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit**

- 4. Дали вашиот клуб планира да соработува со други организации, владини агенции, итн. во постигнувањето на целите на проектот? Ако ќе соработува, ве молиме објаснете како. Доколку ќе соработувате со локална организација за лица со посебни потреби, заедно со апликацијата треба да доставите меморандум за соработка.**

*(Ве молиме да го ограничите вашиот одговор во 1 страница)*

- 5. Ве молиме приложете детален буџет во дадената табела. Под табелата, како забелешки, детално опишете ја секоја ставка.**

*(Ве молиме да го ограничите вашиот одговор во 2 страници; се прифаќаат и прилози)*

<b>Опис</b>	<b>Буџет (USD)</b>
1. Патни трошоци и дневница	
1a.	
1b.	
2.Опрема и потрошен материјал	
2a.	
2b.	
3.Програмски активности	
3a.	
3b.	
4.Други директни трошоци (на пример, кирија, комуналии, сметки и сл.)	
4a.	
4b.	
Вкупно	



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



UNIVERSITETI I EVROPËS JUGLINDORE  
УНИВЕРЗИТЕТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА  
SOUTH EAST EUROPEAN UNIVERSITY

**USAID and LCIF Children with Visual Impairments Project**

**УСАИД и ЛЦИФ проект за децата со оштетен вид**

**Projekt i USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit**

**Белешки за буџетот:**

- 1a. објаснување
- 1b. објаснување
- 2a. објаснување
- 2b. објаснување
- ИТН.

**6. Ве молиме направете план за мониторинг и евалуација на проектот, вклучувајќи ги очекуваните резултати/исходи, индикатори и таргети за секоја од целите на проектот. Подолу имате предложен формат.**

*(Ве молиме да го ограничите вашиот одговор во 1 страница)*

<b>Резултати/ исходи</b>	<b>Индикатори</b>	<b>Таргети</b>	<b>Фреквенција/ зачестеност</b>
<b>Цел 1:</b> <i>Повторете ја целта на проектот</i>			
<i>Првиот очекуван резултат или исход за цел 1</i>	<i>листајте ги индикаторите кој ќе се користи за мерење на успехот за наведените исход.</i>	<i>листајте ги таргетите за секој индикатор.</i>	<i>нагласете колку често секој индикатор ќе биде измерен.</i>
<i>Вториот очекуван резултат или исход за цел 1</i>			
<b>Цел 2:</b>			



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



UNIVERSITETI I EVROPËS JUGLINDORE  
УНИВЕРЗИТЕТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА  
SOUTH EAST EUROPEAN UNIVERSITY

**USAID and LCIF Children with Visual Impairments Project**

**УСАИД и ЛЦИФ проект за децата со оштетен вид**

**Projekt i USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit**

<b>Цел 3:</b>			

*\* Индикаторите мерат одредена карактеристика или димензија на резултатите од проектот (резултати и исходи) врз основа на временската рамка на проектот и основната теорија на промена.*

*Во принцип, резултатите се директно поврзани со активностите на програмата, додека исходите на проектот резултираат со дадените програмски достигнувања, за кои не е единствено одговорен.*

**Крај на апликацијата**